



ШТО ЌЕ ПОСТИГНЕМЕ СО ПРОЕКТОТ?


- ќе се унапреди квалитетот на мајсторскиот испит со подобрување на програми и прашања и усогласување со современите трендови и технологии
- преку отворениот дел на онлајн платформата, клучните информации за мајсторскиот испит ќе станат лесно достапни за пошироката јавност, особено за заинтересираните кандидати
- организациите за континуирано стручно образование и обука ќе бидат едуцирани во развојот на прашања и програми за мајсторски испити, како и во спроведување на мајсторски испити преку мрежна платформа, со што ќе се зголеми квалитетот, продуктивноста и иновативноста при обезбедување услуги на нивните корисници.
- унапредување на мајсторскиот испит дополнително ќе го промовира образованието за возрасни и доживотното учење



Kontakt:

master4.0@hok.hr

Оваа публикација е изработена со финансиска помош на Европската комисија. Таа ги изразува исклучиво погледите на неговите автори и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.



**ERASMUS+
MASTER4.0**

www.e-majstor.eu
www.facebook.com/emajstor.eu



ПОЗАДИНА НА ПРОЕКТОТ

Мајсторското звање е ценето и признаено во Европската унија, како и во земјите партнери во проектот: Хрватска, Словенија, Северна Македонија и Црна Гора. Мајсторскиот испит овозможува унапредување во професијата, отварање на занаетчиски бизнис, и примење на ученици на практична обука. Исто така, стекнувањето со мајсторското звање претставува предност во однос на конкуренцијата, затоа што мајсторската диплома ја нагласува извонредноста и квалитетот на производот и услугата.

Хрватска и Словенија имаат долгогодишно искуство во спроведување на мајсторскиот испит, додека Северна Македонија и Црна Гора започнуваат да се движат во таа насока. Во сите држави, мајсторскиот испит има слична структура и се состои од 4 дела: практичен и стручно-теоретски дел и „општи“ делови на испитот, во однос на економијата и бизнисот, педагогијата и работата со ученици.

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТОТ

Проектот Master 4.0 воведува потполно нов пристап за подготовка и спроведување на мајсторскиот испит. Целта на проектот е да се подобри подготовката и спроведувањето на мајсторскиот испит преку подобрување на прашањата и програми за испити и воведување на онлајн платформа за подготовка и спроведување на мајсторски испити.

ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ:

1.09.2019 год.-31.12.2021 год.

ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ

Хрватска занаетчиска комора

Република Хрватска, Координатор

www.hok.hr

Приватен факултет Алгебра

Република Хрватска

www.algebra.hr/visoko-uciliste/

Занаетчиската комора и мали бизниси на Република Словенија

www.ozs.si

Занаетчиска комора Скопје

Република Северна Македонија

www.zkomora.com.mk

Здружение Срекен живот

Република Северна Македонија

<https://srekenzivot.wixsite.com/srekenzivot>

Занаетчиско-претприемничка комора на Црна Гора

Република Црна Гора

www.zanapredak.jimdofree.com

Занаетчиска комора на Црна Гора

Република Црна Гора, Придружен партнер во проектот

www.zanapredak.jimdofree.com

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

